




ПООФАНЗИВ



ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА - МИТЕВСКА



ТИТО ПЕТКОВСКИ

"На Република Македонија ѝ е нанесена голема неправда во 1993 година кога, по мое убедување, практично не е почитувана Повелбата на ООН, во однос на условите на приемот на земјите-членки на ООН, бидејќи на Македонија и е наметнат услов да преговора со друга земја околу проблемот со името", вели Тито Петковски.

Шефот на македонската делегација во Парламентарното собрание на Советот на Европа, Елеонора Петрова - Митевска, најави можност за поднесување резолуција со која ќе бара од Советот на Европа да ја отфрли референцата ПЈРМ и да почне да нè нарекува со уставното име. Владата треба да реши дали ќе се достави таква резолуција.

Пишува:
**Жаклина
МИТЕВСКА**



Битката која Република Македонија ја води за употреба на уставното име на меѓународно ниво трае со години, а преговорите во Њујорк тапкаат во место. Познавачите на состојбите коментираат дека проблемот не е во нестручноста на кадрите, туку во неефикасната политика на сите досегашни македонски власти. Во однос на тоа дали е подобро прво да ја добијеме битката со уставното име во Советот на Европа, а тоа подоцна да се искористи како аргумент во Њујорк, или пак спорот да се реши онаму каде што започна, добро упатените во оваа проблематика велат дека сега климата во Советот на Европа е исклучително повољна за Македонија и дека ќе биде подобро прво да се добие битката во Стразбур, затоа што преговорите во

Њујорк кои се во корсоак, не даваат надеж дека наскоро ќе добијат епилог. Иако постојат и мислења дека редоследот на активностите не е најбитен, битно е нашата држава во сите институции да има обединет пристап. Деновите се најавува и можност за поднесување резолуција со која ќе се бара од Советот на Европа да ја отфрли референцата ПЈРМ и да почне да нè условува со уставното име.

Елеонора Петрова - Митевска, шеф на македонската делегација во Парламентарното собрание на Советот на Европа, појаснува дека Република Македонија, пред многу години одлучила да го решава овој спор во ООН во Њујорк и тоа е местото каде треба да се очекува разврска. Улогата на Советот на Европа е повеќе советодавна. Тој ги советува сите земји - членки, вкупно 45, вклучувајќи ја и РМ. Во сите документи што ги издава или предлага Советот на Европа, како институција, може да укаже на одреден факт или одредена ситуација, којашто би требало да биде измената. Меѓутоа, тоа нема важност на

НО ВО БИТКАТА ЗА ИМЕТО

улога, туку на советување. Но, европскиот став, бидејќи е дел од заклучоците на Советот на Европа, доаѓа на разгледување во Европскиот парламент.

ЕФЕКТИ

- "Нам како на земја којашто сака што побрзо да пристапи кон ЕУ и ги прави првите чекори, секако ни се важни ставовите на Советот на Европа. Што се однесува до името, ние сме примени во Советот на Европа со Резолуција од 1995 година како Поранешна Југословенска Република Македонија и под тоа име Советот е должен да нè условува во сите документи. Меѓутоа, во текот на последните години се случуваше и тоа ние да бидеме нарекувани со FYROM, а со документот кој пред неколку месеци произлезе од канцеларијата на Валтер Шви- мер, генералниот секретар на Советот на Европа, нашата традиција, култура и јазик беа наречени како славомакедонски", вели Петрова- Митевска.

Таа појаснува дека откако за овој проблем се обратиле до претседателот на Парламентарното собрание на Советот на Европа, Питер Шидер, од него добиле писмо во кое тој им одговорил: "Вашите барања се сосема оправдани, Вие не смеете да бидете условувани во ниеден документ како FYROM, бидејќи таква кратенка Советот на Европа не познава или не признава и не е заведена во официјалната Резолуција под која Вие сте примени во 1995 година".

На разговорите во Стразбур, како што изјавува Петрова - Митевска, Валтер Шви- мер им се извинил, велејќи им дека таков документ официјално не постои и им потенцирал дека ги прифаќа

заклучоците на Парламентарното собрание на Советот на Европа повеќе да не се употребува кратенката FYROM. Елеонора Петрова - Митевска, како член на Бирото, односно, Претседателството на Социјалистичката група во Парламентарното собрание на Советот на Европа, во која вкупно има 400 членови, на состанок ги информирала членовите за документот на Валтер Шви- мер, по што добила безрезервна поддршка кај колегите - пратеници дека такво нешто не смее да се дозволи особено заради фактот што не се почитуваат официјалните документи на Советот на Европа.

- "Откако ги известив, на седница на политичка комисија во која членувам врз основа на тоа што сум шеф на македонската делегација во Парламентарното собрание во Советот на Европа, укажав дека постои таков документ на Валтер Шви- мер. Како гостин на политичката комисија беше поканет и Валтер Шви- мер кој откако беше повикан од претседателот на Комисијата да го образложи доку-

ментот, одговори дека таков документ не постои. Тогаш јас го покажав документот, така што се виде дека е направен мал скандал. Голем број пратеници кога излегуваа од состанокот рекоа дека се подготвени да поддржат иницијатива за донесување резолуција со којашто во Парламентарното Собрание на Советот на Европа ќе се бара ПЈРМ да се замени со РМ. Дури голем број пратеници од други земји, меѓу кои предничеше Словенија, но и Бугарија, Велика Британија и пратеници од други земји, истакнаа желба тие да ја поднесат резолуцијата, а јас како шеф на делегацијата само да се потпишам. Но, не би било во ред јас да ја поднесувам резолуци-



јата. Ние тука треба да размислиме и за еден друг факт, односно, тоа што имаме многу силно антимакедонско, односно грчко лоби во Советот на Европа коешто е многу моќно и коешто досега секогаш успевало да биде организирано. Затоа сметам дека одлуката дали ќе се покрене таква резолуција е на Владата на РМ", вели Елеонора Петрова - Митевска.

За тоа каков ќе биде ефектот доколку на пример се изгласа таква резолуција во Советот на Европа, Петрова - Митевска појаснува дека тоа нема да биде документ кој сите земји во Советот на Европа би морале да го прифат, туку така ќе постапат оние коишто сметаат дека треба така да се

однесуваат. Во ООН проблемот сè уште нема да биде решен, но можеби ќе добиеме полза од тоа што одреден број европски земји би можеле да нè нарекуваат РМ. Улогата на невладиниот сектор со акцијата "Не ме фирмирај" го подигна на поголемо ниво интересот на македонската јавност за ова прашање, иако, како што објаснува Петрова - Митевска, во странските институции, на решавање на овој проблем се работи долго време.

ИДЕНТИТЕТ

Тито Петковски, поранешен претседател на Постојаната анкетна комисија за



ЧЕКОРИ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СПОРОТ СО ЈУЖНИОТ СОСЕД



заштита на слободите и правата на граѓанинот и актуелен пратеник во Собранието на РМ, вели дека проблемот зошто преговорите за името долго време тапкаат во место, не е во тоа дали имаме обучени кадри или не за оваа проблематика, туку недостатокот е во начинот на кој се води политиката во однос на ова прашање.

- "Во Македонија - објаснува Петковски - постојат едуцирани кадри по меѓународно право, таква катедра постои и на Правниот факултет, има експерти кои важат за авторитети во меѓународни рамки. Во случајов станува збор за политика, односно дали да се води малку поофанзивна политика околу решавањето на спорот за името или да се чека на преговорите кои одамна се започнати во Њујорк под покровителство на генералниот секретар. Сето ова се пролонгира многу години, односно од 1993 година, до денес резултатите не се видливи. Оценка на поранешната, а како што гледам и на оваа Влада, е дека не треба да се има офанзивен пристап, туку треба да се прават дипломатски чекори во амортизирањето на радикалниот став на Грција, бидејќи Грција е наш сериозен партнер, членка на НАТО, со кој мора да имаме одлични односи и на тој начин полека да се доаѓа до решение околу нашето име. Лично мислам дека Македонија треба да има поофанзивен став. И тогаш како претседател на Анкетната комисија, но и сега мислам дека ѝ е нанесена голема неправда на РМ во 1993

година кога, по мое убедување, практично не е почитувана Повелбата на ООН во однос на условите на приемот на земјите - членки на ООН, бидејќи на Македонија ѝ е наметнат услов да преговора со друга земја околу проблемот со името".

Петковски појаснува дека под офанзивен пристап подразбира Македонија да си ги искористи политичките, дипломатските, но и правните средства, околу решавањето на проблемот со името.

- "Мислам дека тука не правиме ништо лошо - додава Петковски - не ги вложуваме дипломатските односи со Грција, туку само користиме еден правен инструмент кој им стои на располагање на земјите - членки. Македонија, односно ниту претходната, ниту оваа Влада, тоа не го направи, туку се определи за еден еволутивен пат, да созреш сознанието кај нашиот јужен сосед дека тоа што го прави е анахроно, ирационално, и второ, мислам дека треба да има офанзивен пристап во сите меѓународни и европски институции, постојано да го поставуваме тоа прашање за и тие да го согледаат проблемот. Едноставно треба да се бориме за нашиот меѓународен идентитет".

За најавената резолуција која треба да се поднесе до Советот на Европа во Стразбур, Тито Петковски вели дека тоа е добра идеја, независно

од тоа што може да очекуваме Грците да не блокираат. Според него редоследот на потезите, дали проблемот со името да се реши прво во Советот на Европа, а потоа во ООН, не е ни најбитен, битно е во сите европски светски институции, асоцијации, Македонија да има обединет пристап, да има иницијативи. На овој начин побрзо ќе дојдеме до решение на проблемот. Без името, како што појаснува Петковски, ќе ни биде малку потешко околу чекорите што ги правиме за нашиот прием во НАТО и ЕУ. Во рамките на НАТО, потенцира Тито Петковски, единствена земја којашто инсистира на нашето уставно име е Турција и таа во целокупната документација и преписка на НАТО инсистира во фуснота да се стави дека Турција ја признава под уставното име Македонија. Сега очекуваме тоа да го направи

и Словенија, како земја наш пријател, но само што почна тоа да го прави, грчката дипломатија почна да ѝ се спротивставува.

- "Некои наши еминентни стручњаци и професори по меѓународното право сметаат дека Македонија мора пред сè да работи на подобрувањето на севкупната соработка со Грција, дека нашата земја мора да биде иницијатор на контакти со Грција за унапредување на економската - културната соработка и дека решавањето на името ќе дојде само по себе. Дури се категорични и сметаат дека ние не смеаме да ги вложиме односите со Грција затоа што Грците се суетни заради својата моќ во НАТО и ЕУ и дека така проблемот може само да се усложни. Јас мислам дека тоа сепак е беганье од проблемот. Нашиот проблем ќе биде решен само доколку сме упорни, доколку бараме принципиелно со политички, дипломатски и правни фактори да си го решаваме проблемот. Македонија мора да стекне многу повеќе пријатели во светот, водејќи офанзивна дипломатија во светот, докажувајќи дека ова е неразумно, нерационално решение. Сметам дека треба комплементарен пристап и политичките и дипломатските, но и правните средства што ни стојат на располагање да ги употребиме за обезбедување на нашиот меѓународен легитимитет", потенцира Тито Петковски.

RADIO TAXI
Пулстарс
9177